



ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ДЕПОЗИТИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Име на продукт		ОРОЧЕН ДЕНАРСКИ ДЕПОЗИТ ИНДЕКСИРАН ВО ЕВРА							
Информации за продуктот	<ul style="list-style-type: none"> Доколку во времетраењето на орочувањето на овој продукт, средниот курс на еврото на НБРМ се зголеми за повеќе од 5% како последица на девалвација објавена од страна на НБРМ, штедилницата ќе изврши прилагодување на главницата на депозитот наредниот ден од денот на објавување на девалвацијата 								
Целна група на клиент	<ul style="list-style-type: none"> Физички лица 								
Валута на депозит	<ul style="list-style-type: none"> МКД 								
Минимален износ	<ul style="list-style-type: none"> 1.000,00 денари 								
Намена на депозитот	<ul style="list-style-type: none"> Краткорочно или долгорочно штедење 								
Рок на орочување	Износ	До 600.000 ден.			Над 600.000 ден.		Депозити реорочени по 01.07.2017 година		
Каматни стапки	Месеци	Депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година							
		Вкупна каматна стапка	Каматна стапка	Стимулативна каматна стапка	Вкупна каматна стапка	Каматна стапка	Стимулативна каматна стапка	Каматна стапка	
		6	0,50%	0,50%	0,00%	0,75%	0,50%	0,25%	0,75%
		12	1,25%	1,25%	0,00%	1,50%	1,25%	0,25%	1,50%
		18	1,75%						1,75%
24	2,00%						2,00%		
Тип на каматна стапка	<ul style="list-style-type: none"> Прилагодлива каматна стапка на депозитите отворени заклучно со 30.06.2017 година Фиксна каматна стапка на депозитите реорочени по 01.07.2017 година 								
Пресметка и плаќање на камата	<ul style="list-style-type: none"> Каматната стапка е на годишна основа Пресметка на камата по конформна метода Пресметувањето на каматата се врши месечно и начинот на пресметка на каматата штедилницата го врши согласно со законските прописи Со месечно подигнување на камата и можност за трансфер на истата на трансакциска сметка на депонентот Со препишување на каматата на депозитот на крајот на периодот на орочување 								
Отворање и затворање на штедна книшка	<p>Почнувајќи од 01.07.2017 година, нема да се отвораат нови депозити индексирани во евра</p> <ul style="list-style-type: none"> Штедна книшка може да се затвори во секоја експозитура на штедилницата на барање на депонентот, со лично присуство и со валиден документ за идентификација 								
Уплата, исплата и располагање со средства	<ul style="list-style-type: none"> Почнувајќи од 01.07.2017 година, не се прават дополнителни вложувања на посебна подпартија на благајните на штедилницата или со трансфер на трансакциска сметка на штедилницата Подпартијата на депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година има статус на посебен депозит со посебен договор за штедење Со орочените средства депонентот не може да располага пред истекот на договорениот рок Штедилницата веднаш и на прв повик на депонентот ќе му исплати износ до 50.000 ден. и тоа без претходна најава. За поголем износ, како и за подигнување на средствата од друга благајна, а не таму каде што ги уплатил, депонентот треба да изврши претходна најава и тоа најмалку 24 часа пред подигнување на средствата Орочениот депозит може да се разорочи пред договорениот рок по барање на депонентот и се пресметува камата во висина од 10% од каматата по видување на денот на ликвидација за периодот од уплатата на средствата до денот на нивно подигнување или за периодот од реорочувањето на средствата до денот на нивното подигнување, кај орочениот депозит со препишување на каматата на депозитот на крајот на периодот на орочување Кај орочениот депозит со месечно подигнување на камата, доколку депонентот бара предвремено разорочување на депозитот, разликата помеѓу исплатената камата и 10% од каматата по видување на денот на ликвидацијата за периодот од уплатата на средствата до денот на нивно подигнување или за периодот од реорочувањето на средствата до денот на нивното подигнување, ќе се одземе од главницата на депозитот За располагање со депозитот во експозитура на штедилницата потребно е депонентот да приложи: Штедна книшка Валиден документ за идентификација 								
Останати одредби	<ul style="list-style-type: none"> За вложените средства депонентот и штедилницата склучуваат Договор за орочен депозит Со склучување на Договор за орочен депозит, депонентот ѝ дава овластување на штедилницата да ги подмири сите останати достасани, а неподмирени обврски кои депонентот ги има кон штедилницата, од средствата на депозитот, по истекот на рокот на неговото орочување Доколку депонентот во рок од 7 дена по истекот на рочноста не дојде да склучи нов договор за депозити или да го подигне орочениот депозит со каматата, ќе се смета дека депонентот изрично прифатил депозитот со каматата повторно да се орочи на рокот и под другите услови утврдени со склучениот Договор за депозит, согласно Одлуката за утврдување политика на каматни стапки на штедилницата која важела во моментот на реорочувањето За вложените средства штедилницата издава штедна книшка, преку која се евидентираат и следат промените на депозитот Во случај на изгубена, оштетена или целосно пополнета штедна книшка, депонентот писмено пријавува во експозитура на штедилницата, со цел веднаш да се изврши замена со нова Вкупните депозити на депонентите во штедилницата се осигурени во Фондот за осигурување на депозити АД Скопје. Фондот ги обештетува вкупните депозити по депонент (ЕМБГ), но не повеќе од денарска противвредност на 30.000 евра во една банка, филијала на странска банка или штедилница, пресметана по среден курс на НБРМ. Во наведениот износ се пресметува главницата на депозитот, пресметаната и припишана камата, како и непристигнатата камата до денот на конечност на решението Податоците поврзани со депозитот и личните податоци на депонентот претставуваат банкарска (деловна) тајна и притоа штедилницата се обврзува дека истите нема да ги открива на други лица, освен ако со закон или подзаконски пропис е поинаку предвидено, со што депонентот изречно се согласува Штедилница Можности не прибира девизни депозити на своите уплатно-исплатни места 								

* За дополнителни информации обратете се во експозитурите на штедилницата